



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 8 февруари 1974

Скопје

Број 3

Год. XXX

Претплатата за 1974 година изнесува 180 динари. Овој број чини 3 дин. Жиро сметка 40100-601-128

16.

Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 7 февруари 1974 година, го претресе Предлогот на устав на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и констатира дека со Основните начела и одредбите на новиот Устав на Социјалистичка Федеративна Република Југославија:

— се изразуваат идејните основи и развојните правци на југословенското социјалистичко општество што ги утврди и развива Сојузот на комунистите како организирана водечка идејна и политичка сила на работничката класа и на сите работни луѓе;

— се зацврстуваат придобивките на заедничката борба на народите и народностите на Југославија, остварени во Народноослободителната војна и Социјалистичката револуција и се создаваат основи за нивно натамошно развивање и изграднување, што го изразува континуитетот на револуционерниот развој на земјата;

— се создаваат и обезбедуваат услови за остварување на историските цели на работничката класа, за нејзина доминантна положба во социјалистичките самоуправни односи и во целокупниот процес на општествената репродукција и за нејзино учество во вршењето на политичката власт преку делегатскиот систем како негација на претставничкиот парламентаризам и како облик на непосредно изразување на своите интереси и на одлучување по нив;

— се создаваат основи и се обезбедуваат услови за изградба на општеството како слободна заедница на производителите и за развојот на социјалистичката самоуправни демократија, како посебен облик на диктатурата на пролетаријатот, врз кои се гради ослободувањето на работничката класа;

— се продлабочуваат основите на натамошниот развојот на самоуправањето како доминантен општествен и производствен однос во кој, врз основа на општествената сопственост над средствата за производство, се создава социјалистичко општествено устројство кое се засновува врз власта на работничката класа и на сите работни луѓе и врз односите меѓу луѓето како слободни и рамноправни производители и творци, чиј труд служи исклучиво за задоволување на нивните лични и заеднички потреби;

— се зајакнува рамноправноста на народите и народностите, нивното братство и единство и одговорноста на социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини за сопствениот развојот и за развојот на југословенската заедница во целина, како основа и елемент на натамошната цврстина и стабилност на нивната братска федеративна заедница.

Тргувајќи од овие констатации и оценувајќи го новиот Устав на СФРЈ и како повелба и програма за натамошен развојот на социјалистичкото општество, за надминување на неговите противречности и за создавање на такви општествени односи во кои ќе се оствари начелото на комунизмот: „секој според способностите — секому според потребите“, —

Собранието на Социјалистичка Република Македонија, давајќи му полна поддршка на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, врз основа на точка 4 од Амандманот XXXI на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 7 февруари 1974 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА УСТАВОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Се дава согласност на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, прифатен во Сојузната скупштина.

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-297
7 февруари 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

17.

Врз основа на точка 4 од Амандманот XXXI на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори на Собранието, одржана на 7 февруари 1974 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА УСТАВНИОТ ЗАКОН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УСТАВОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Се дава согласност на Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, прифатен во Сојузната скупштина.

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-296
7 февруари 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

18.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА СОБРАНИЈАТА НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

Се прогласува Законот за избор на делегати на собранијата на самоуправните интересни заедници, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 7 февруари 1974 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 7 февруари 1974 година.

Број 03-337
8 февруари 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА СОБРАНИЈАТА НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува изборот и отповикувањето на делегатите за собранијата на самоуправните интересни заедници и нивните основни заедници или единици (самоуправни интересни заедници).

Член 2

Право да избираат и да бидат избирани за делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници имаат работните луѓе што ја основале самоуправната интересна заедница без оглед на годините на животот.

Член 3

За делегати на собранијата на самоуправните интересни заедници не можат да бидат избирани работните луѓе во организациите на здружениот труд кои според уставот не можат да бидат членови на работничкиот совет односно на друг по положба и функции соодветен орган на управување, работните луѓе избрани за делегати на собранието на општествено-политичката заедница за чија територија е основана самоуправната интересна заедница, како и работните луѓе — членови на работната заедница која врши работи за соодветната самоуправна заедница.

За делегат на собрание на самоуправна интересна заедница, која одлучува рамноправно со собранието на општествено-политичката заедница за чија територија е основана самоуправната интересна заедница, со кое собранието на самоуправната интересна заедница одлучува, не може да биде избран работен човек што не навршил 18 години од животот, именуван функционер или работник на државен орган кој му одговара на собранието, ниту судија што го избира тоа собрание.

Член 4

Делегатите за собранијата на самоуправните интересни заедници (делегати) ги избираат и отповикуваат работните луѓе во основната организација на здружениот труд и во другата самоуправна организација односно во работната заедница што не е организирана како организација на здружен труд и во месната заедница (основни самоуправни организации и заедници) непосредно и со тајно гласање.

Работните луѓе во две или повеќе самоуправни организации и заедници, поврзани со трудот или со заедничките потреби и интереси, можат да избираат заеднички делегат на начин и под услови

утврдени со самоуправната спогодба за основање на заедницата и со статутот на заедницата во согласност со овој закон.

Член 5

За изборот на делегати на активните воени лица и цивилните лица на служба во вооружените сили на СФРЈ се применуваат одредбите на овој закон, доколку со сојузен закон не е поинаку определено.

Член 6

Изборот на делегати го вршат работните луѓе што ја основале самоуправната интересна заедница во рамките на определена област на дејност и на определено подрачје (единица за избор на делегати).

Единиците за избор на делегати и бројот на делегатите што се избира во секоја единица се утврдува со самоуправната спогодба за основање на самоуправната интересна заедница односно со статутот на заедницата.

Член 7

Ако во текот на мандатниот период работните луѓе од основна самоуправна организација или заедница кои не учествувале во основањето на самоуправната интересна заедница и пристапат на самоуправната спогодба за основање на заедницата, можат да изберат свој делегат или да се приклучат кон друга единица за избор на делегати.

Одлука за тоа, дали работните луѓе од претходниот став претставуваат посебна единица за избор на делегати или се приклучуваат кон друга единица за избор на делегати, донесува собранието на самоуправната интересна заедница.

Член 8

Делегатите се избираат на четири години.

Никој не може повеќе од двапати еднопосредно да биде избран за делегат на исто собрание на самоуправна интересна заедница.

Член 9

Изборите за делегати ги распишува претседателот на собранието на самоуправната интересна заедница.

Изборите за делегати мораат да се одржат најдоцна 15 дена пред истекот на времето за кое биле избрани делегатите на кои им престанува мандатот.

Од денот на распишувањето на изборите до денот на изборите не може да поминат повеќе од два месеца ниту помалку од еден месец.

Одлуката за распишување на изборите се објавува во средствата за јавно информирање.

Член 10

Заради евидентирање на избирачкото право на работните луѓе за избор на делегати се составуваат избирачки списоци според прописите за избирачките списоци.

Член 11

Работен човек што има избирачко право не може да биде лишен од правото да гласа на изборите или од правото да гласа за отповикување, ниту да биде спречен да гласа.

Член 12

Загарантирана е слободата на определување на работните луѓе и тајноста на гласањето.

Работен човек не може да биде повикуван за одговорноста за гласањето, ниту од него да се бара да каже за кого гласал или зошто не гласал, односно дали гласал за или против отповикувањето.

Член 13

Верификација на мандатите на делегатите врши собранието на самоуправната интересна заедница.

Член 14

На делегатот му престанува мандатот пред истекот на времето за кое е избран:

1. со губење на својството на работник односно работен човек во основната самоуправна организација или заедница во која е избран;
2. ако со правосилна судска пресуда е осуден на казна затвор во траење подолго од шест месеци или на друга потешка казна;
3. со отповикување;
4. со уважување на оставката од страна на собранието на самоуправната интересна заедница;
5. ако настала случај на неспоивост на делегатската функција со друга функција или работа.

Член 15

За отповикување на делегат можат да гласаат само работните луѓе во единицата за избор на делегати во која делегатот за чие отповикување се гласа е избран.

II. ОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ

Член 16

Органи за спроведување на изборите се изборна комисија и избирачки одбори.

Собранието на самоуправната интересна заедница, основана за подрачје пошироко од подрачјето на општината, може да образува изборна комисија за подрачјето на секоја општина.

Членовите на изборните комисии образувани според одредбата на претходниот став ги именува изборната комисија.

Член 17

Изборната комисија ја сочинуваат претседател и двајца членови што ги именува собранието на самоуправната интересна заедница.

На претседателот и на членовите на изборната комисија им се определуваат заменици.

Член 18

Избирачкиот одбор го сочинуваат претседател и двајца членови што ги именува изборната комисија.

На претседателот и на членовите на избирачкиот одбор им се определуваат заменици.

Член 19

Изборната комисија:

1. се грижи за законитоста во избирањето и отповикувањето на делегатите;
2. ги потврдува кандидатите за делегати и ја објавува кандидатската листа;
3. ги утврдува и прогласува резултатите од изборот на делегатите;
4. ги утврдува резултатите од гласањето за отповикување;
5. се грижи за правилната работа на избирачките одбори и врши надзор над нивната работа;
6. издава уверенија на избраните делегати;
7. обезбедува изборен материјал.

Член 20

Член на изборна комисија и член на избирачки одбор како и нивен заменик не може да биде кандидат за делегат односно делегат за чие отповикување се гласа.

Ако лицето од претходниот став се согласи да се кандидира за делегат му престанува должноста на член или заменик на изборната комисија односно на избирачкиот одбор.

Член 21

Изборната комисија и избирачкиот одбор работат во полн состав.

Изборната комисија и избирачкиот одбор одлучуваат со мнозинство на гласови на своите членови.

III. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР И ОТПОВИКУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ

I. Предлагање и утврдување на кандидати за делегати

Член 22

Кандидати за делегати на работните луѓе во основните организации на здружениот труд и во другите самоуправни организации односно во работните заедници што не се организирани како организации на здружен труд, предлагаат и утврдуваат работните луѓе во тие организации и заедници во рамките на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ и тоа во организациите на синдикатот.

Кандидати за делегати на работните луѓе во месните заедници предлагаат и утврдуваат работните луѓе што вршат земјоделска, занаетчиска и друга дејност со личен труд со средства во сопственост на граѓаните и работните луѓе кои со личен труд самостојно, во вид на занимање, вршат професионална дејност заедно со работниците вработени кај нив, во Социјалистичкиот сојуз на работниот народ и тоа во неговите организации.

Член 23

Кандидати за делегати се предлагаат и утврдуваат на собири на работните луѓе во основните самоуправни организации и заедници во рамките на единицата за избор на делегати.

Собирот на работните луѓе во основната организација на здружениот труд и во работната заедница што не е организирана како организација на здружен труд го свикнува претседателот на работничкиот совет односно на друг соодветен орган на управување, во договор со организацијата на синдикатот.

Собирот на работните луѓе во месната заедница го свикнува претседателот на советот на месната заедница во договор со организацијата на Социјалистичкиот сојуз.

Ако се одржува заеднички собир за две или повеќе основни самоуправни организации или заедници собирот го свикнува овластениот претседател на органот на управување на основната самоуправна организација односно заедница во договор со организациите на Социјалистичкиот сојуз односно организациите на синдикатот.

Ако претседателот на органот на управување на основната самоуправна организација или заедница не свика собир во рок од пет дена од денот на распишувањето на изборите, собирот го свикнува изборната комисија.

Член 24

Собирот на работните луѓе полноважно одлучува ако на него присуствуваат повеќе од половината од работните луѓе што го сочинуваат собирот.

Ако на собирот не присуствува мнозинството на работните луѓе определено во претходниот став, тој може да продолжи со работа по истекот на еден час од времето определено за почеток на собирот, со присутните работни луѓе, или може да се свика нов собир на работните луѓе.

Кандидатот за делегат се утврдува со мнозинство на гласови на присутните работни луѓе на собирот, со јавно гласање.

Член 25

За работата на собираите на работните луѓе за предлагање и утврдување и за утврдување на предлог за отповикување на делегати се води записник што го потпишуваат членовите на претседателството на собирот. Записникот ѝ се доставува на изборната комисија.

Во записникот за работата на собирот особено се внесува: денот и времето на одржувањето на собирот, личните имиња на членовите на претседателството на собирот, вкупниот број на работните луѓе што го сочинуваат собирот; бројот на присутните работни луѓе, личните имиња на предложени-

те и утврдените кандидати за делегати, односно личните имиња на делегатите за чие отповикување се утврдува предлог, како и бројот на гласовите што секој од нив го добил.

Член 26

За кандидат за делегат се смета работниот човек кој е утврден како кандидат во најмалку една третина од собираите на работните луѓе во единицата за избор на делегати.

Кандидатите ги потврдува изборната комисија.

Член 27

Изборната комисија составува кандидатска листа во која ги наведува личните имиња на кандидатите по оној ред по кој биле утврдени на собираите на работните луѓе.

2. Гласање

Член 28

Гласањето за избор на делегати се врши со гласачко ливче на избирачки места што ги определува изборната комисија.

Изборната комисија ги определува избирачките места најдоцна 15 дена пред денот определен за одржување на изборите.

Најдоцна 5 дена пред денот на изборите во сите избирачки места изборната комисија објавува кои избирачки места се определени, со означување кои работни луѓе на кое избирачко место ќе гласаат.

Член 29

За избирачко место се определува посебна просторија.

Просторијата во која се врши гласањето се уредува така што да не може да се види како работниот човек го пополнува гласачкото ливче.

Член 30

Секое гласачко ливче содржи:

1. назив на самоуправната интересна заедница за која се врши избор на делегати за собранието,

2. лично име на кандидатите за делегати и назив на основната самоуправни организација или заедница во која има својство на работник односно работен човек.

На гласачкото ливче имињата на кандидатите се испишуваат по оној ред по кој се означени во кандидатската листа.

Пред името на секој кандидат се става реден број.

Изборната комисија секое гласачко ливче го заверува со печат.

Член 31

На денот на изборите, во седум часот, ќе се состане избирачкиот одбор во просторијата определена за гласање и за нејзината состојба и за состојбата на материјалот за гласање ќе состави записник што го потпишуваат сите членови на избирачкиот одбор.

Член 32

Претседателот на избирачкиот одбор се грижи, со помош на другите членови на одборот, за одржување на редот и мирот за време на гласањето. Во случај на потреба, претседателот ќе побара помош од припадниците на милицијата, кои кога ќе дојдат на избиралиштето, се под негово раководство.

Никој не може да пристапи на избиралиштето под оружје или со опасно оружје, освен во случаите предвидени во став 1 на овој член.

Член 33

Претседателот на избирачкиот одбор е должен при предавањето на гласачкото ливче да му го објасни на работниот човек начинот на гласањето.

Членовите на избирачкиот одбор се должни на работниот човек, кога тој ќе побара, повторно да му го објаснат начинот на гласањето, а особено ќе внимаваат никој да не му пречи на работниот човек во пополнувањето на гласачкото ливче и во потполност да биде обезбедена тајноста на гласањето.

Член 34

Работниот човек гласа само за кандидатите чии имиња се наведени во гласачкото ливче.

Работниот човек гласа за онолку кандидати колку што делегати се избираат во единицата за избор на делегати.

Откако ќе го пополни гласачкото ливче со заокружување на редниот број пред името на кандидатот за кого сака да гласа, работниот човек го спушта свитканото гласачко ливче во гласачката кутија.

Член 35

Работниот човек кој, поради некоја телесна мана или поради тоа што е неписмен, не може да гласа на начинот определен во член 34 од овој закон, има право со себе да поведе пред избирачкиот одбор лице кое наместо него ќе го пополни гласачкото ливче односно ќе го спушти ливчето во гласачката кутија. За ова избирачкиот одбор ќе донесе одлука и ќе ја забележи во записникот.

Член 36

Избирачкиот одбор не може да го спречи да гласа лицето што е запишано во изводот од избирачкиот список. Ако одделен член на избирачкиот одбор во поглед на одделен работен човек има нешто да забележи, тоа ќе се внесе во записникот.

Ако некој работен човек се јави да гласа, а под негово име некој веќе гласал, претседателот на избирачкиот одбор ќе нареди неговото лично име, занимање и местото на живеење да се внесе во записникот за гласањето, но нема да му дозволи да гласа.

Член 37

Гласањето трае непрекинато до 19 часот. Само во случај на неред избирачкиот одбор може да го прекине гласањето додека редот не се воспостави. Времето за кое гласањето морало да биде прекинато и причините за прекинувањето на гласањето се внесуваат во записникот за гласањето. Во 19 часот се затвора избиралиштето и потоа никој не се пушта во него, но на работните луѓе што се затекнале во избиралиштето ќе им се дозволи да гласаат. Ако гласањето поради неред било прекинато подолго од еден час, гласањето ќе се продолжи за времето колку што траел прекиноот подолг од еден час.

Член 38

За време на гласањето се води записник. Во записникот се внесуваат сите околности што се важни за гласањето. Членовите на избирачкиот одбор можат да бараат внесување на определени околности во записникот.

Во записникот се внесуваат и сите дејствија казниви според овој или друг закон сторени на избиралиштето со означување на личното име, занимањето и местото на живеење на сторителот.

Сите членови на избирачкиот одбор мораат да го потпишат записникот.

Секој член на избирачкиот одбор може да даде издвоено мислење или да стави забележки на записникот.

3. Утврдување на резултатите од гласањето на избирачкото место

Член 39

По завршеното гласање избирачкиот одбор најнапред ќе ги преброи неупотребените гласачки ливчиња и ќе ги стави во посебен омот, што ќе го затвори и запечати.

Избирачкиот одбор го утврдува, според изводот од избирачкиот список, вкупниот број на работните луѓе што гласале. Потоа, избирачкиот одбор ја отвора гласачката кутија и ги пребројува гласовите за секој кандидат одделно како и ливчињата што ги прогласува за неважечки.

Како неважечко се смета гласачкото ливче на кое е заокружен редниот број пред имињата на повеќе кандидати отколку што се избираат делегати како и ливче на кое се внесени и заокружени нови имиња и непополнето ливче како и ливче што е пополнето така што да не може со сигурност да се утврди за кој кандидат гласал избирачот.

Ако на гласачкото ливче се заокружени редните броеви на помал број кандидати отколку што се избираат делегати, се смета дека работниот човек гласал само за оние кандидати пред чии имиња се заокружени редните броеви.

Ако се појави разлика меѓу бројот на гласовите според изводот од избирачкиот список и бројот на гласовите според гласачките ливчиња, важи резултатот на гласањето според гласачките ливчиња.

Член 40

Откако избирачкиот одбор ќе го утврди резултатот на гласањето, во записникот за гласањето ќе се внесе особено: колку работни луѓе требало да гласаат според изводот од избирачкиот список на тоа избирачко место; колку работни луѓе гласале според изводот од избирачкиот список; колку гласови добил секој одделен кандидат и колку имало неважечки гласачки ливчиња. Во записникот ќе се внесат и издвоените мислења на членовите на избирачкиот одбор.

Записникот го потпишуваат сите членови на избирачкиот одбор.

Секој член на избирачкиот одбор може да стави забелешки на записникот.

Член 41

По завршеното пребројување на гласовите избирачкиот одбор ќе го стави во одделен омот записникот со изводот од избирачкиот список и употребените гласачки ливчиња.

Избирачкиот одбор, потоа најитно и по најкуп пат, омотот со изборните материјали ѝ ги доставува на изборната комисија.

Член 42

По завршеното утврдување на резултатите од гласањето, а најдоцна следниот ден, избирачкиот одбор е должен да го врати и другиот изборен материјал на изборната комисија.

4. Утврдување на резултатите од изборите

Член 43

Резултатите од изборите за делегати во секоја единица за избор на делегати ги утврдува изборната комисија врз основа на изборните материјали примени од избирачките одбори.

Член 44

За делегати се избрани оние кандидати што добиле мнозинство на гласови од сите работни луѓе што ја сочинуваат единицата за избор на делегати.

Ако во единицата за избор на делегати е утврден поголем број на кандидати од бројот на делегатите што во неа се избираат, за избран се смета делегатот што добил најголем број гласови на работните луѓе во единицата.

Ако два или повеќе кандидати со најголем број гласови добијат ист број гласови, за избрани се сметаат оние кандидати кои имаат помал реден број на гласачкото ливче.

Член 45

Изборната комисија претходно утврдува колку работни луѓе вкупно биле запишани во избирачкиот список и колку вкупно гласале, колку гласови добил секој кандидат, како и тоа колку неважечки гласачки ливчиња имало и врз основа на тоа утврдува кои кандидати, во смисла на член 44 од овој закон, се избрани за делегати.

Член 46

Ако изборната комисија утврди неправилности во спроведувањето на изборите на одделни избирачки места што битно влијаеле или можеле да влијаат врз резултатите од изборите, ќе го поништи гласањето на избирачките места на кои имало неправилности и ќе определи повторно гласање.

Член 47

За својата работа изборната комисија води записник во кој се внесува особено: колку делегати се избираат, колку кандидати имало, личното име на секој кандидат, вкупно и по избирачки места; бројот на сите дадени гласови; бројот на гласовите дадени за секој кандидат и бројот на неважечките гласачки ливчиња; личното име и назив на основната самоуправна организација или заедница во која кандидатите избрани за делегати имаат својство на работник односно на работен човек.

Записникот го потпишуваат сите членови на комисијата. Секој член на комисијата има право да издвои свое мислење и да стави забелешки на записникот.

Изборната комисија ќе направи изводи од примените записници за сите казни дејствија сторени на изборите, ако ги имало, и овие изводи ќе ги достави до јавниот обвинител односно судијата за прекршоци за поведување на постапка.

Член 48

Изборната комисија на избраните кандидати им издава уверение дека се избрани за делегати за собранието на самоуправната интересна заедница.

Член 49

Изборната комисија, врз основа на изборните акти, му поднесува извештај на собранието на самоуправната интересна заедница за резултатите од изборите. Со извештајот ги доставува и сите изборни материјали.

Собранието ќе го објави извештајот на изборната комисија на свој погоден начин.

5. Повторни и дополнителни избори

Член 50

Ако на кандидатската листа има ист број кандидати колку што делегати се избираат во единицата за избор и никој од кандидатите не добие мнозинство на гласови на работните луѓе од единицата за избор на делегати, изборите се повторуваат за онолку делегати колку што не го добиле потребното мнозинство.

Повторните избори ги распишува изборната комисија.

Повторните избори се спроведуваат најдоцна 30 дена по одржаните избори.

Член 51

Дополнителни избори се спроведуваат кога на делегатот ќе му престане мандатот.

Член 52

Дополнителните избори се распишуваат најдоцна 15 дена од денот на престанокот на мандатот на делегатот.

Дополнителните избори за делегат се распишуваат само ако до истечувањето на мандатот преостануваат повеќе од 6 месеци.

Член 53

Мандатот на делегатот избран на дополнителните избори трае до истекот на времето за кое бил избран делегатот на чие место се избира нов делегат.

Член 54

Доколку со одредбите на член 50—53 од овој закон не е поинаку определено, на дополнителните избори се применуваат одредбите за начинот и постапката за избор на делегати.

6. Отповикување на делегати

Член 55

Постапката за отповикување на делегат се поведува по предлог од најмалку една третина од работните луѓе што ја сочинуваат единицата за избор на делегати и од организацијата на Социјалистичкиот сојуз, односно на синдикатот.

Предлогот за отповикување на делегат се утврдува на собирите на работните луѓе во основните самоуправни организации и заедници.

Член 56

Предлогот за отповикување на делегат се смета утврден ако е усвоен на повеќе од една третина од собирите на работните луѓе што ја сочинуваат единицата за избор на делегати во која делегатот за чие отповикување се одлучува е избран.

Член 57

Предлогот за отповикување на делегат се поднесува писмено до собранието на самоуправната интересна заедница заради распишување на гласање за отповикување.

Член 58

Предлогот за отповикување мора да содржи:

1. лично име и назив на основната самоуправни организација или заедница во која делегатот, чие отповикување се предлага, има својство на работник односно работен човек;

2. причините поради кои се предлага отповикувањето.

Кон предлогот за отповикување мора да бидат приложени и записниците од собирите на работните луѓе на кои е утврден предлогот за отповикување.

Член 59

Одлуката за распишување на гласање за отповикување содржи: лично име на делегатот за чие отповикување ќе се гласа, назив на единицата за избор на делегати во која е избран делегатот за чие отповикување се гласа и денот определен за гласање.

Од денот на донесувањето на одлуката за распишување на гласање за отповикување до денот на гласањето не може да помине помалку од 15 ниту повеќе од 30 дена.

Член 60

За распишувањето на гласањето за отповикување на делегатот се известува соодветната организација на Социјалистичкиот сојуз односно на синдикатот како и самиот делегат.

Одлуката за распишување на гласањето за отповикување се објавува во средствата за јавно информирање најдоцна 15 дена пред денот определен за гласање.

Член 61

Гласачкото ливче за отповикувањето содржи лично име на делегатот за чие отповикување се гласа.

Под името на делегатот отпечатени се еднопруго зборовите: „за отповикување“ и „против отповикување“.

Ако работниот човек гласа за отповикување на делегатот, ги заокружува зборовите „за отповикување“, а ако гласа против неговото отповикување ги заокружува зборовите „против отповикување“.

Гласачките ливчиња на кои не се заокружени зборовите „за отповикување“, ниту зборовите „против отповикување“, како и гласачките ливчиња пополнети така што да не може со сигурност да се утврди дали работниот човек гласал за или против отповикувањето, се сметаат за неважечки.

Член 62

На работата на собирите на работните луѓе како и за гласањето и утврдувањето на резултатите од гласањето, сходно се применуваат одредбите од член 23 до член 49 од овој закон.

IV. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

Член 63

Изборот и отповикувањето на делегати за собранијата на самоуправните интересни заедници што ги основаат работните луѓе преку своите организации и заедници го вршат само работните луѓе во основните организации на здружениот труд и во другите самоуправни организации односно во работните заедници на начин и по постапка утврдени со овој закон.

Член 64

Во самоуправните интересни заедници, кои само работните луѓе што работат во земјоделската, занаетчиската и во сличните дејности, со средства за работа над кои постои право на сопственост, ги основаат со здружување на организациите на здружениот труд во определена област, овие работни луѓе предлагаат и утврдуваат делегати организирани во заедниците и другите облици на здружување определени со закон и со статутот на општината, во рамките на одделни единици за избор на делегати.

Член 65

Избор и отповикувањето на делегати за собранијата на пошироките интересни заедници, образувани со здружување на самоуправните интересни заедници, го вршат делегатите на собранијата на самоуправните интересни заедници со мнозинство на гласови од вкупниот број на делегати на собранието со тајно гласање.

Член 66

Ако делегатите на две собранија на самоуправните интересни заедници избираат заеднички делегат, за избран се смета делегатот што добил мнозинство на гласови на делегатите во двете собранија.

Ако делегатите на повеќе од две собранија избираат заеднички делегат, за избран се смета делегатот што добил мнозинство на гласови на делегатите во повеќе од половина на собранијата во кои се избира заеднички делегат.

Член 67

За отповикување на делегат избран во две или повеќе собранија на самоуправните интересни заедници одлучуваат делегатите на собранијата што го избрале.

За отповикан се смета делегатот за чие отповикување гласало мнозинството на делегатите на собранијата од кои бил избран.

Член 68

Избор и отповикување на делегатите од член 65 од овој закон го спроведува претседателот на собранието и два члена што собранието ги избира од редот на своите членови, по предлог од претседателот.

Член 69

По завршеното предлагање на кандидати, се составува кандидатска листа, на која кандидатите се наведуваат според редот по кој се утврдени за кандидати.

Член 70

Во поглед на гласањето и утврдувањето на резултатите од гласањето сходно се применуваат одредбите на член 28—49 од овој закон.

V. ЗАШТИТА НА ИЗБОРНОТО ПРАВО

1. Приговори и жалби

Член 71

Поради неправилности во работата на собирите на работните луѓе за предлагање и утврдување на кандидати за делегати и за утврдување на предлог за отповикување на делегати како и поради неправилности во работата на избирачкиот одбор, секој работен човек има право на приговор до изборната комисија во рок од три дена од денот на одржувањето на собирот односно од денот на гласањето.

Ако изборната комисија по повод приговорите утврди неправилности во работата на телата од став 1 на овој член кои битно влијаеле или може да влијаат врз утврдувањето на кандидатската листа односно на резултатите од изборот, ќе ја поништи работата на телото кај кое имало неправилности и ќе одреди во определен рок да се свика нов собир односно да се повтори гласањето на избирачкото место на кое имало неправилности во работата.

Член 72

Поради неправилности во работата на изборната комисија секој работен човек, претседателството на соборот на работните луѓе, организацијата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ и синдикалната организација имаат право на приговор до собранието на самоуправната интересна заедница.

Изборната комисија одлучува по приговорот во рок од 48 часа од приемот на приговорот.

Член 73

Против решението на изборната комисија односно на собранието на самоуправната интересна заедница, со кое е одбиен приговорот од член 71 и член 72 од овој закон, може да се изјави жалба до општинскиот суд на чие подрачје е седиштето на самоуправната интересна заедница во рок од три дена од приемот на решението.

Судот одлучува во вонпроцесна постапка. Постапката пред судот е итна.

2. Казнени одредби

Член 74

Со парична казна или казна затвор до една година ќе се казни за кривично дело работен човек и граѓанин кој:

1. со подмитување влијае при изборите или при гласањето за отповикување да се гласа за или против одреден кандидат односно делегат или воопшто да не се гласа;

2. повторно гласа или се обиде повторно да гласа на изборите односно при гласањето за отповикувањето на делегат;

3. на изборите или при гласањето за отповикување гласа или се обиде да гласа наместо друг под негово име;

4. дојде на избиралиштето под оружје или со некое опасно орудие како и кој без покана од претседателот на избирачкиот одбор ќе нареди да се доведе вооружена сила на избиралиштето или ќе ја доведе без негова наредба;

5. ќе уништи, прикрие, оштети или ќе однесе некоја исправа за изборите или за гласањето за отповикување или некој предмет што служи за избор или за гласање до отповикување;

6. службено лице кое ќе повика работен човек на одговорност поради гласањето или од него ќе бара да каже за кого гласал или зошто не гласал односно дали гласал за или против отповикувањето.

Член 75

Со парична казна до 2000 динари или со казна затвор до три месеци ќе се казни за кривично дело член на избирачки одбор и секое друго лице кое на кој и да било начин ја повреди тајноста на гласањето.

Член 76

Со парична казна до 2000 динари или со казна затвор до три месеци ќе се казни за кривично дело член на изборната комисија кој на било кој начин ја повреди тајноста на гласањето.

Член 77

Со парична казна до 1000 динари или казна затвор до еден месец ќе се казни за прекршок работен човек кој:

1. при гласањето се однесува непристојно;

2. агитира на избиралиштето;

3. откако гласал односно откако ќе се утврди дека не е запишан во избирачкиот список, по опомена од претседателот на избирачкиот одбор не го напушти избиралиштето; и

4. ја попречува работата на избирачкиот одбор.

Член 78

Со парична казна до 1000 динари или казна затвор до еден месец ќе се казни за прекршок секое лице кое на кој и да било начин ја попречува работата на изборната комисија.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 79

Во новоосновените самоуправни интересни заедници за кои со закон е утврдена обврска за основање, собранието на општината на чие подрачје е седиштето на самоуправната интересна заедница односно Извршниот совет на Собранието на СРМ за самоуправните интересни заедници основани за територијата на Републиката го определува рокот за одржување на изборите, ги утврдува единиците за избор на делегати, го определува бројот на делегатите на собранието на самоуправната интересна заедница и бројот на делегатите што се избираат во секоја единица за избор на делегати и именува членови на изборната комисија, доколку со самоуправната спогодба за основање на заедницата не е поинаку определено.

Член 80

Изборот на делегати за собранијата на самоуправните интересни заедници, за кои со закон е утврдена обврска за основање, ќе се изврши до 31. III. 1974 година.

Член 81

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 103, книга VIII е запишано следното: Дејноста на Самостојната организација на здружен труд, со својство на правно лице — Погон „Бутел“, село Бутел при Земјоделско-индустријскиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје — Организација во состав на Здружениот земјоделски прехранбен комбинат „Македонија“ — Здружено претпријатие — Скопје, согласно со одлуката на централниот работнички совет на Комбинатот „Скопско Поле“ — Скопје, број 02-60 од 14. I. 1972 година од одржаната седница на 13. I. 1972 година, во иднина е:

— производство, преработка и промет со сточарски, полјоделски, лозарски, овоштарски, градинарски и други земјоделски производи;

— производство, доработка и промет со семенски и посадочен материјал како на површините на погонот така и на површините на други земјоделски производители — кооперанти на погонот;

— производство, преработка и промет со млеко и млечни производи, на месо и месни производи;

— одгледување на јуници за ремонт на стадото во погонот и кај кооперантите, како и промет на приплодни грла;

— тов и промет со машини, женски грла од крупен добиток;

— откуп, преработка и промет со земјоделски, сточарски, градинарски, овоштарски и други производи од претходните точки од своите кооперанти и од други производители;

— производство, преработка и промет со сточна храна;

— производство и промет со алкохолни и безалкохолни пијалоци;

— вршење услуги со земјоделски машини, со транспортни средства на кооперантите и другите земјоделски производители;

— вршење оправки и ремонт на земјоделска механизација (пумпи, агрегати за наводнување и др.), на транспортни средства, на возила за свои потреби и за потребите на други лица;

— кооперирање со индивидуалните земјоделски производители, откуп и промет со нивните производи;

— вршење на угостителска дејност;

— промет со индустриски и прехранбени производи, со колонијални стоки, деликатесни производи, со репроматеријали за потребите на земјоделството и со друга индустриска стока во својата трговска мрежа;

— производство и промет со риби;

— вршење работи во врска со ловството;

— вршење работи во врска со водоснабдувањето (наводнување и пружање услуги на индивидуалните производители);

— вршење промет на производите и стоките од својата дејност на големо и мало.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 140/72 од 5. III. 1973 година. (535)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 562, страна 400, книга VII е запишано следното: Се бришат од регистарот на претпријатијата и дуќаните следните продавници на Работната организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје — Филијала во Гостивар, согласно со одлуката на одборот на привремената управа на „Жито Македонија“ — Филијала во Гостивар, број 03-9 од 12. II. 1973 година и тоа:

Продавницата во Гостивар, на ул. „Живко Брајковски“ бб од рег. бр. 562, страна 319, книга VI;

Продавницата „Младост“ во Гостивар, ул. „Иво Рибар-Лола“ бб;

Продавницата број 2 во село Горна Бањица од рег. бр. 562, страна 814, книга VI;

Продавницата во село Врапчиште од рег. бр. 562, страна 319, книга VI;

Продавницата број 2 „Напредок“ во село Дебреше од рег. бр. 562, страна 794, книга VI;

Продавницата „Шар“ во село Дебреше од рег. бр. 562, страна 784, книга VI;

Продавницата во Гостивар, ул. „ЈНА“ од рег. бр. 562, страна 60, книга VII; и

Продавницата во Гостивар, ул. „Браќа Гиноски“ бр. 2 од рег. бр. 562, страна 787, книга V.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 88 од 16. II. 1973 година. (389)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 564, страна 327, книга III е запишано следното: На досегашните потписници на Угостителското трговско претпријатие за промет со техничка стока на големо и мало „Борец“ — Титов Велес и тоа: Урумов Андреја и Јаков Б. Марушиќ им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност со одлуката број 102 од 5. VIII. 1971 година на работната заедница на претпријатието.

За нови потписници со горенаведената одлука се назначени следните лица: Горѓиевски Вождар, в. д. директор и Рогужаров Лазар, раководител на книговодството.

Обврската пред банката е со два потписа.

Со одлуката на работната заедница на Угостителското трговско претпријатие за промет со техничка стока на големо и мало „Борец“ — Титов Велес, број 137 од 28. II. 1973 година му престанува правото за потпишување на Рогужаров Лазар. Во иднина претпријатието останува да го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, стариот регистриран потписник Горѓиевски Вождар, в. д. директор.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 203 од 22. III. 1973 година. (537)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 909, страна 146, книга VIII е запишано

следното: Фирмата на занаетчиското претпријатие „Солидарност“ — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет број 02-573 од 30. III. 1973 година, од одржаната седница на 16. III. 1973 година се менува и во иднина ќе гласи: Занаетчиско трговско претпријатие „Дрвопласт“ — Скопје.

Дејноста на споменатото претпријатие, согласно со горенаведената одлука, се проширува и со тапетарски и керамичарски работи и промет на големо и мало со градежни материјали.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 328 од 12. IV. 1973 година. (666)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 1. II. 1973 година, рег. бр. 238/55 и 50/71 е запишано следното: Графичкиот завод „Киро Димитровски-Дандаро“ — Битола се присоединува кон Занаетчиското претпријатие „Социјален борец“ — Битола.

Графичкиот завод „Киро Димитровски-Дандаро“ — Битола престанува со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации што го води овој суд, поради присоединување кон Занаетчиското претпријатие „Социјален борец“ — Битола.

Оваа промена е извршена врз основа на заклучокот на работничкиот совет на Графичкиот завод „Киро Димитровски-Дандаро“ — Битола, број 03-251 од 10. VIII. 1972 година и одлуката на работничкиот совет на Занаетчиското претпријатие „Социјален борец“ — Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 90/73. (688)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 1. II. 1973 година, рег. бр. 50/71, книга I е запишано следното: Се менува фирмата на Занаетчиското претпријатие „Социјален борец“ — Битола, и ќе гласи: Битолски графички завод, со седиште во Битола.

Скратениот назив на фирмата е: „БГЗ“.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет на Занаетчиското претпријатие „Социјален борец“ — Битола, број 01-113/2 од 27. I. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 91/73. (689)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 562, страна 401, книга VII е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Мешовитата продавница во село Симница — Гостиварско, на Работната организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје — Филијала Гостивар, согласно со одлуката на одборот за привремена управа на филијалата во Гостивар број 03-9 од 12. II. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 340 од 18. IV. 1973 година. (771)

СОДРЖИНА

	Страна
16. Одлука за давање согласност на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија	41
17. Одлука за давање согласност на Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија	41
18. Закон за избор на делегати на собранијата на самоуправните интересни заедници	42